

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

"Сегашното раководство во Република Македонија не треба да се оправдува со тоа дека грешката е направена во минатото, туку едноставно треба да ја поправи на тој начин што ќе ги прекине разговорите за името. Но, тоа не значи дека Македонија треба да ги прекине односите со останатите држави. Едноставно, ако не можеме да бидеме членка на ЕУ, ние ќе ја продолжиме соработката со државите, кои сакаат да соработуваат со нас", вели Драги Стојковски, претседател на организацијата "Обединети Македонци" од Канада.

"Народот не ги избира раководителите за да даваат црни сценарија, напротив нивна задача е да бараат спас за Македонија. Доколку раководството во РМ застане на свои нозе и го каже своето мислење, тогаш светот ќе биде принуден да ја прифати Република Македонија таква каква што е", додава Стојковски.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Од претседателот и од премиерот на Република Македонија бараме да ги прекинат сите разговори околу името, затоа што тоа не е спор кој ние го имаме сами со себе. Како нација, народ, ние никогаш не сме имале проблем со нашето национално име Македонија, или со придавката македонски. Тоа е наметнат спор од страна на Република Грција, и таа сама треба да си го реши. Всушност, ООН направија притисок врз Македонија за таа да прифати прием во светската организација под едно, како што тие рекоа, привремено име. Ние ја прифативме таа игра, и од наша страна погрешивме. Сепак, сегашното раководство не треба да се оправдува со тоа дека грешката е направена во минатото, туку едноставно треба да ја исправи на тој начин што ќе ги прекине разговорите. Оправдување за тоа има бидејќи, иако на почетокот на десеттина држави им беа одбиени барањата за прием во ООН, тие случа-

"ОБЕДИНЕТИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО



"ЦРВЕНАТА ЛИНИЈА ЈА МИНАВМЕ УШТЕ СО САМОТО ВЛЕГУВАЊЕ ВО ПРЕГОВОРИТЕ", ДРАГИ СТОЈКОВСКИ

јот сепак го добија со судски спорови. Никој нема право да условува друга држава под кое име ќе влезе во ООН. Апелираме до државниот врв на РМ да покаже единство во однос на сите национални прашања во државата. Навистина е жално кога слушаме како претседател на Влада напаѓа претседател на држава или обратно, а сè тоа не помага во барањата на Р Македонија за меѓународно признавање или за нејзино вклучување во меѓународните организации. Напротив, им помага на нашите непријатели", вели Драги Стојковски, претседател на организацијата "Обединети Македонци" во Канада.

Во однос на прашањето за најавите за референдум на кој македонските граѓани ќе се изјаснуваат за името на нашата држава, Стојковски потенцира дека такво нешто воопшто нема смисла, бидејќи мнозинството Македонци немаат никаков проблем со името. Но, посочува и дека, за жал, со референдумите може многу лесно да се манипулира и да се добие одговор таков каков што некој посакува.

"Иако - вели тој - резултатот од референдумот кој се одржа во Ирска беше негативен, сепак челниците на ЕУ им посочија дека можеби е добро да имаат уште еден референдум, односно сè додека не го добијат одговорот кој тие го посакуваат. Кога таков притисок може да се прави врз Ирска, која е членка на ЕУ, можете да замислите каков притисок може да се направи врз Република Македонија. Апелираме до секој Ма-

кедонец да покаже поголема почит кон нашето национално име Македонци. Како организација повеќе пати испраќавме писма и апели до раководството во Македонија на кои, за жал, имаме многу слаб одзив. Жално е кога државното раководство ги става проблемите за името во позиција или - или.

Во 2009 година организацијата "Обединети Македонци" ќе ја прослави 50-годишнината од постоењето. Всушност, организацијата била основана во 1959 г. и од почеток главни активности ѝ било собирањето на Македонците во Канада, како и во цела Америка, бидејќи тогаш немало друга македонска организација во иселеништвото. Првиот нивен собир бил за време на Илинденскиот пикник во далечната 1959 г., на кој се собрале илјадници Македонци од целиот северноамерикански континент, без разлика од кој дел на Македонија доаѓале. Годинава, како и претходните шест години, пикникот го одржуваат на нивниот приватен парк, кој е именуван како "Илинденски парк".

МАКЕДОНЦИТЕ НЕМААТ ПРОБЛЕМ СО ИМЕТО, ПРОБЛЕМОТ ГО ИМА ГРЦИЈА И ТАА ТРЕБА ДА СИ ГО РЕШИ!



**МАКЕДОНИЈА ДА ИМ ДАДЕ СООДВЕТНА ПОМОШ НА
МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА**

Или ќе попуштиме и ќе опстоиме или, пак, ако не попуштиме нема да опстоиме. Народот не ги избира раководителите за да даваат црни сценарија, напротив нивна задача е да бараат спас за Македонија. Доколку раководството во РМ застане на свои нозе и го каже своето мислење, тогаш светот ќе биде принуден да ја прифати Р Македонија таква каква што е. Македонија без НАТО и без ЕУ постоела многу години, а може да постои и уште многу. Тоа не значи дека Македонија треба да ги прекине односите со државите. Едноставно, ако не можеме да бидеме членка на ЕУ, ние ќе ја продолжиме соработката со државите кои сакаат да соработуваат со нас, како досега, така и отсега. Ние имаме и големи лобисти во тие држави. Америка е нашиот најголем лобист. За

жал, ние тоа не знаеме како да го искористиме. Се надевам дека раководството ќе најде доблест тоа да го исползува. Всушност, притисок се врши секогаш кога има преговори за некој да попусти. Кога се зборува за фактот дека нема да се помине црвената линија, ние сами себе се лажеме, зашто црвената линија ја поминавме уште со самиот чекор на влегување во преговорите. Сега треба да се известат ООН дека ние продолжуваме да членуваме во таа организација под името Република Македонија, а на нив е да решат како ќе постапат, бидејќи како држава ги исполниме сите услови, според член 4 од Повелбата на ОН, и според тоа, по никоја правна основа не можат да не спречат да членуваме".

РЕЗОЛУЦИЈАТА ДА НЕ ОСТАНЕ САМО НА ХАРТИЈА

Зборувајќи за активностите на организацијата "Обединети Македонци", Стојковски објаснува дека уште со осамостојувањето на Р Македонија членовите на организацијата, и воопшто тамошната македонска заедница, преку странските амбасади и конзулати во Канада, лобирале за признавањето на Република Македонија под уставното име. Стојковски лично одел од амбасада до амбасада за да лобира за својата татковина. Лобирале и преку политичките партии. Процесот за признавањето на РМ под уставното име од страна на Канада траел долго, па дури минатиот септември оваа држава ја призна Република Македонија под уставното име. Вели и дека грчкото лоби било многу силно, меѓутоа тоа тие не го сфатиле како пречка.

"Борбата за признавање на Р Македонија ја водиме од 1991-1992 година, така што можеме да се пофалиме дека конечно успеавме. Се разбира, не можеме да речеме дека заслугата ѝ припаѓа само на оваа организација, туку и на заедницата. Но, и самата партија на власт сфати дека конечно треба да ја признае Македонија, иако со тој чекор го изгуби гласот на грчката етничка заедница во Канада. На меѓународен план сме учествувале на разни конференции и на ООН и на ОБСЕ и понатаму продолжуваме да ги посетуваме странските амбасади и да се среќаваме со странски дипломати, кои доаѓаат во Канада, и лобираме за меѓународно признавање на Република Македонија", објаснува Стојковски.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Големо задоволство за мене како Македонец е тоа што чинот на венчавањето со мојата сопруга, со која сум во брак 22 години, се случи во Егејскиот дел на Македонија, каде Македонците ги немаат националните и црковните права. Венчавањето беше во црквата "Света Злата Мегленска", а свечениот чин го изврши архимандритот Никодим Царкњаз. Апелирам до сите Македонци во Егејскиот дел на Македонија, но и надвор од неа, да го посетат нашиот свештник Царкњаз, кој е борец за македонските национални и црковни права.

Неодамна Собранието на РМ ја усвои Резолуцијата за поддршка на барањето на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, протерани за време на Граѓанската војна и Втората светска војна. Стојковски коментира дека организацијата "Обединети Македонци", и тој како поединец, долго години се занимаваат со ова прашање и ги поддржуваат во барањата да си ги добијат своите имоти во Егејскиот дел на Македонија, да ги вратат одземените државјанства за да можат да влегуваат и да излегуваат од државата, да ги посетуваат своите родни огништа, односно да ги добијат правата кои им се загарантирани со сите меѓународни повелби.

"За жал - потенцира Стојковски - една европска Грција на Македонците од Егејскиот дел на Македонија им го одзема тоа право. Се надеваме дека Резолуцијата нема да остане само на хартија, туку сите барања кои се вклучени во неа ќе бидат исполнети - Македонија ќе им даде правна, морална, но и материјална помош, и дека конечно тие ќе ги добијат правата за кои се борат. Се-



ПОЧИТ КОН НАШЕТО НАЦИОНАЛНО ИМЕ

како, тука е и нашата помош за Македонците од останатите делови на Македонија. Работиме на стратегијата како да им се помогне да ги остварат своите права".

ДА СЕ ПРИВЛЕЧАТ МАКЕДОНЦИТЕ ОД ИСЕЛЕНИШТВОТО

Во однос на македонското иселеништво низ светот, Стојковски коментира дека неколку пати им било ветувано оти ќе го добијат правото да гласаат во македонските дипломатски претставништва.

"Се надеваме дека овој собраниски состав ќе го изгласа тоа право и дека веќе на следните претседателски избори ќе ја имаме можноста рамноправно да се вклучиме во изборниот процес. Но, туку е и правото да имаме кандидати од својата средина. Не сме задоволни од бројот кој се предлага, на пример, еден пратеник да ја претставува цела Европа, еден пратеник цела Северна Америка и еден цела Австралија. Тоа се огромни пространства и затоа треба да ни се даде соодветен број пратеници. Претходно државата треба да го дознае бројот на македонските гласачи во иселеништвото, односно оние кои имаат македонско државјанство".

Стојковски потенцира дека државата мора да има стратегија како да ги при-

влече Македонците од иселеништвото во што поголем број да стануваат државјани на Република Македонија.

"За тоа да се оствари треба да се поедностави, но и да се поевтини самиот процес за добивање државјанство. Конкретно, за еден иселеник во странство да добие македонски пасош треба да плати најмалку 250 долари. Значи, едно четиричлено семејство треба да плати 1.000 долари за македонски пасош со кој, за жал, не може секаде да патува. Истовремено, за да земе канадски пасош му се потребни 70 долари, со кој може да го пропатува цел свет".

Организацијата "Обединети Македонци" одржува редовни контакти со останатите македонски организации во светот.

"Контактираме и со Македонците од Австралија, како и со 'Обединетата македонска дијаспора', во која имаме голема надеж. Тие отворија канцеларија во Вашингтон, тоа е центарот на светот во однос на нашите проблеми. Се надеваме дека ќе отворат канцеларија и во Брисел. Во тие два центра имаме желба за поголемо влијание".

Инаку, "Обединети Македонци" одржуваат контакти и со здруженијата на македонските бранители и ги поддржуваат во нивните барања за социјални и здравствени права, бидејќи тие ги жртвуваат своите животи за татковината. Таа сега е должна за тоа да им се оддолжи ним или на нивните семејства.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот